

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2848.**

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), а во врска со член 60 став 6 од Законот за инвестициски фондови („Сл. весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 17.6.2014 година донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД**

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за организирање на отворен инвестициски фонд („Сл. весник на РМ“ број 157/2009), во членот 3 по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат,“.

Член 2

Во членот 4 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои гласат:

„Изјавите од став 2 точка 13 и точка 14 може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достават во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат,“.

„Изјавата од став 2 точка 13 на овој член не се заверува кај нотар ако се поднесува во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат,“.

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 5 и 6.

Член 3

Во Прилог 1, Образец Б-ОООИФ, Барање за добивање одобрение за организирање на отворен инвестициски фонд по зборовите „потпис и печат на друштвото за управување со инвестициски фондови,“ се додаваат зборовите „односно квалификуван дигитален сертификат,“.

Во Прилог 1, Образец Б-ОООИФ, Барање за добивање одобрение за организирање на отворен инвестициски фонд по зборовите „потпис на лицето одговорно да го застапува друштвото,“ се додаваат зборовите „односно квалификуван дигитален сертификат,“.

Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за организирање на отворен инвестициски фонд.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија,“.

Бр. 03-1026/1
17 јуни 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2849.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), а во врска со член 9 од Законот за инвестициски фондови („Сл. весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 17.6.2014 година донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ**

Член 1

Во Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштвото за управување со инвестициски фондови („Сл. весник на РМ“ број 27/2010), во членот 2 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат,“.

Член 2

Во членот 4 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои гласат:

„Изјавите од став 1 точки 4, 5, 6, 7 и 8 може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достават во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат,“.

„Изјавите од став 1 точки 4, 5, 6, 7 и 8 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3

Во членот 5 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5 кои гласат:

„Биографијата од став 1 точка 1 и Изјавите од став 1 точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достават во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат,“.

„Изјавите од став 1 точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 4

Во членот 6 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5 кои гласат:

„Биографијата од став 1 точка 2 и Изјавите од став 1 точки 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достават во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

„Изјавите од став 1 точки 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 5

Во Прилог 1, Образец ДУФ-Б-ДР, Барање за издавање на дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови, во точка 11 по зборот „потпис,, се додаваат зборовите „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 6

Во Прилог 2, Образец ДУФ-БП 1, Биографски податоци за физичко лице – основач на друштвото за управување со фондови, по зборот „потпис,, се додаваат зборовите „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 7

Во Прилог 3, Образец ДУФ-БП 2, Биографски податоци за членовите на надзорниот одбор, управниот одбор/одборот на директори на друштвото за управување со фондови односно лицето одговорно за контрола на усогласеноста на работењето на друштвото за управување со фондови со прописите, по зборот „потпис,, се додаваат зборовите „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 8

Во Прилог 4, Образец ДУФ-И-ОПЛ, Изјава на основачот – правно лице, по зборот „потпис,, се додаваат зборовите „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 9

Во Прилог 5, Образец ДУФ-И-ОФЛ, Изјава на основачот – физичко лице, по зборовите „име и презиме,, се додаваат зборовите „потпис односно квалификуван дигитален сертификат,,.

Член 10

Во Прилог 6, Образец ДУФ-И-УО/ОД, Изјава на членот на надзорниот одбор / управниот одбор / одборот на директори на друштвото за управување со фондови, по зборовите „име и презиме,, се додаваат зборовите „потпис односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 11

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштвото за управување со инвестициски фондови.

Член 12

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1027/1
17 јуни 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2850.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), а во врска со член 14 став 5 од Законот за инвестициски фондови („Сл. весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 17.6.2014 година донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ**

Член 1

Во Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со инвестициски фондови („Сл. весник на РМ“ број 31/2010), во членот 2 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Член 2

Во членот 4 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5 кои гласат:

„Биографијата од ставот 1 точка 1 и Изјавите од став 1 точки 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 и 20 може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достават во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

„Изјавите од став 1 точки 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 и 20 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3

Во членот 5 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои гласат:

„Изјавите од став 1 точки 14, 15, 18, 19 и 20 може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достават во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

„Изјавите од став 1 точки 14, 15, 18, 19 и 20 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 4

Во членот 6 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Развојниот план за работење на друштвото може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 5

Во Прилог 1, Образец ДУФ-Б-СКУ, Барање за издавање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со фондови, во точка 6 по зборот „потпис,, се додаваат зборовите „односно квалификуван дигитален сертификат“.